



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

=====

Број: _____

Дата _____ год.

Скопје

Врз основа на член 70 од Законот за здравствено осигурување ("Сл. весник на РМ", бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008 и 98/2008) и член 3 и 4 од Правилникот за критериумите за склучување договори и за начинот на плаќање на здравствените услуги кои ги пружаат здравствените установи на осигурените лица во специјалистичко-консултативна здравствена заштита, превентивна здравствена заштита, итна медицинска помош со домашно лекување (Сл.Весник на РМ БР. 14/2008, 164/2008, 16/2010, 44/2010, 63/2010, И 171/2010), се склучува

ДОГОВОР

за пружање и плаќање здравствени услуги во превентивна здравствена заштита, итна медицинска помош со домашно лекување и специјалистичко-консултативната здравствена заштита

Склучен во Скопје на _____ 2011 година, помеѓу:

1. Фонд за здравствено осигурување на Македонија (во понатамошниот текст Фонд), застапуван од директорите М-р. Маја Парнарџиева – Змејкова и М-р Виолета Петровска како купувач на здравствени услуги од една страна и
2. _____ со седиште на _____ - _____ (во понатамошниот текст Здравствена установа), застапувана од директорот _____, во здравствениот _____ски систем, сметка на здравствена установа бр. _____, даночен број _____, како давател на услуги од друга страна.

Предмет на договорот

Член 1

Предмет на овој Договор е регулирање на односите меѓу Фондот и здравствената установа за обезбедување и извршување на здравствени услуги на осигурените лица во превентивна здравствена заштита, итна медицинска помош со домашно лекување и специјалистичко-консултативна здравствена заштита, утврдување на видот, обемот, квалитетот, начинот и роковите за остварување на договорените здравствени услуги, утврдени цени, начин и рокови на плаќање, контрола на спроведувањето на договорот, права и обврски на договорните страни,

договорни казни и услови за раскинување на договорот, како и други прашања кои се однесуваат за уредување на меѓусебните односи помеѓу договорните страни.

Давател на услуги во превентивна здравствена заштита, итна медицинска помош со домашно лекување и специјалистичко-консултативна здравствена заштита

Член 2

За потребите на осигурените лица овој договор се склучува за превентивна здравствена заштита, итна медицинска помош со домашно лекување и специјалистичко-консултативна здравствена заштита, во согласност со Решението бр. _____ од _____ година, издадено од Министерството за здравство.

Здравствената установа ги врши следните дејности:

- а) Превентивна здравствена заштита, итна медицинска помош со домашно лекување
- б) Специјалистичко консултативна здравствена заштита:

Член 3

Здравствената установа својата дејност ја обавува во една или повеќе организациони единици со соодветен стручен кадар, согласно Правилникот за поблиските просторни услови, опремата и кадрите за основање и работење на здравствените организации и кои имаат добиено важечка лиценца за работа.

Здравствената установа за секое проширување или промена на дејноста, како и измена на бројот на организационите единици, склучува Анекс на овој Договор со Фондот, согласно средствата во буџетот на Фондот за таа намена.

За секоја статусна промена на здравствената установа се склучува нов Договор.

За секоја промена на седиштето, управителот (директорот), жиро сметка здравствената установа е должна да го извести Фондот во рок од 15 дена.

Член 4

Здравствената установа е должна на осигурените лица да им пружа целосна, квалитетна, навремена, економична, ефективна и ефикасна превентивна здравствена заштита, итна медицинска помош со домашно лекување, и специјалистичко-консултативна здравствена заштита со примена на медицина заснована на докази, во согласност со одредбите на Законот за здравствена заштита, Законот за здравствено осигурување, Правилникот за критериумите за склучување договори и за начинот на плаќање на здравствените услуги кои ги пружаат здравствените установи на осигурените лица во превентивна здравствена заштита, итна медицинска помош со домашно лекување, специјалистичко-консултативна и болничката здравствена заштита (во понатамошниот текст Правилникот), меѓудржавни договори за социјално осигурување, општите акти на Фондот, здравствени услуги кои се опфатени со определени Програми за здравствена заштита како и одредбите на овој договор.

Услуги дадени на осигуреното лице надвор од став 1 на овој член и надстандардните услуги по барање на осигуреното лице, не се на товар на Фондот.

Здравствените услуги на осигурените лица ги пружа лекарскиот тим, односно тимови на лекари специјалисти од соодветната дејност, вработени во здравствената установа кои имаат добиено лиценца за работа.

Факсимил Член 5

Здравствената установа е должна за секој лекар специјалист/субспецијалист вработен со полно работно време, да обезбеди факсимил од Фондот, со важност од денот на потпишување на Договорот од двете договорни страни. Издадениот факсимил на лекарот е траен и не се менува доколку истиот ја промени здравствената установа. Лекарот врз основа на издадениот образец -одобрение за издаден број на факсимил од Фондот, може да направи само еден факсимил во форма на печат. Лекарот врз основа на издадениот образец -одобрение за издаден број на факсимил од Фондот, може да направи само еден факсимил во форма на печат. Лекарот го користи факсимилот само лично при издавање на мислење и заверка на други обрасци и истиот не смее да го даде на користење на друго лице. Употребата на факсимил од друг лекар или друго лице се смета за злоупотреба од страна на лекарот или здравствената установа и истото подлежи на санкции. Лекарот не може да го употребува факсимилот во друга здравствена установа, каде што не е вработен или нема склучено договор со Фондот. Издадениот факсимил, здравствената установа односно лекарот е должен да го врати во Фондот кога исполнува услови за остварување на право на пензија и во случај на смрт на лекарот. Во случаите предвидени со закон за оправдано отсуство од работа на лекарот за долготрајно боледување, породилно отсуство и еднострано раскинување на договорот, факсимилот се става во мирување. При затварање на факсимилот на лекарот Фондот ги известува здравствената установа и подрачната служба на Фондот. При губење или кражба на факсимил лекарот е должен веднаш да го известува Фондот за да се затвори бројот на факсимилот во базата на податоци. За изгубен факсимил покрај барањето за затворање на бројот, се доставува и извадок од објавата во Службен весник. За украден факсимил покрај барањето за затворање на бројот, се доставува и копија од записник од МВР. Со затворање на изгубениот или украдениот факсимил, Фондот на лекарот му доделува нов број на факсимил. Податоците за затворање на факсимилот поради губење или кражба Фондот ги објавува на веб страна.

Член 6

Заради обезбедување континуирана здравствена заштита на осигурените лица во подрачја каде нема организирана итна медицинска помош со дежурна служба или истата не може да се спроведува поради тоа што не ги исполнува условите предвидени во Правилникот за простор опрема и кадар, јавната здравствена установа во согласност за потребите на населението на избраните лекари треба да им обезбеди простор, услови за работа и ампуларна терапија, без надомест.

Здравствената установа склучува посебен договор со избраните лекари за обезбедување на услови за извршување на континуирана здравствена заштита.

Здравствената установа е должна да обезбеди број на шифра од Фондот.

Издадениот печат со број на шифра со назив ДЕЖУРНА СЛУЖБА го користи избраниот лекар само за време на дежурството.

На пропишаниот рецепт покрај печатот со број на шифра-ДЕЖУРНА СЛУЖБА треба да биде ставен и факсимилот на избраниот лекар.

За време на дежурство избраниот лекар може да пропишува само лекови од Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот кои со Одлука ги утврдува Управниот одбор на Фондот.

Наплатеното учество од осигуреното лице е приход на здравствената установа.
Здравствениот дом е должен еднаш месечно до Фондот да доставува Извештај за потрошени ампули.

Вид и обем на здравствени услуги во превентивна здравствена заштита, итна медицинска помош со домашно лекување, и специјалистичко консултативна здравствена заштита
Член 7

Видот и обемот на здравствените услуги во превентивна здравствена заштита, итна медицинска помош со домашно лекување, специјалистичко-консултативна здравствената установа ги планира согласно потребните лекарски тимови, бројот на населението кое гравитира кон здравствената установа видот на здравствената заштита поодделно по дејности и по програмите за здравствена заштита кои ги донесува Владата на Република Македонија, за:

1.Превентивна здравствена заштита, итна медицинска помош со домашно лекување

Како вид и обем на здравствени услуги во превентивна здравствена заштита, итна медицинска помош со домашно лекување спаѓа спроведување на итна медицинска помош,со домашно лекување и превентивна здравствена заштита, дежурна служба, превентивна здравствена заштита (систематски прегледи и вакцинации, превентивна и итна стоматологија, патронажна служба и советувашиште за мајки и деца, преглед и стручно мислење на лекарската комисија) од задолжителното здравствено осигурување).

Итната медицинска помош со домашно лекување, и превентивна здравствена заштита се искажуваат преку примарни пакети прикажани со извештаи

2.Специјалистичко консултативна здравствена заштита

Видот и обемот на здравствените услуги кои здравствената установа ги обезбедува на товар на средствата на Фондот ги понудува со план за секоја дејност поодделно за периодот за кој се склучува договорот.

Видот и обемот на здравствени услуги се планираат на годишно ниво поединечно по број на случаи по квартали прикажани како завршени специјалистичко-консултативни здравствени услуги и пакети со референтни цени на завршената епизода на лекување.

Член 8

Видот и обемот на здравствените услуги кои здравствената установа ги обезбедува на товар на средствата на Фондот ги понудува со план по вид на здравствена заштита и по дејности поодделно за периодот за кој се склучува договорот кои претставуваат договорени здравствени услуги кои здравствената установа треба да ги оствари ги според утврден образец прилог кон договорот -План за видот и обемот на здравствени услуги.

Член 9

Здравствената установа за потребите на извршување на здравствените услуги од превентивна здравствена заштита, итна медицинска помош со домашно лекување, и специјалистичко- консултативната здравствена заштита обезбедува лекови и медицински потрошен материјал

Следење на резултатите од извршената работа

Член 10

За следење на успешноста на работењето во здравствената установа се користат следните индикатори:

А) За специјалистичко консултативна здравствена заштита

- количник (однос) на бројот на првите и повторените амбулантски прегледи,
- број на упати до здравствената установа.

Утврдување на надоместок

Член 11

Надоместокот се утврдува врз основа на Одлуката и Правилникот за утврдување на критериуми на буџетите на здравствените установи во превентивна здравствена заштита, итна медицинска помош со домашно лекување, специјалистичко-консултативна и болничката здравствена заштита на Фондот утврдени за таа намена и се смета како договорен надоместок за специјалистичко-консултативни и болнички здравствени услуги.

Надоместокот од став 1 на овој член се состои од надоместок според остварената вкупната вредност на договорениот вид и обем на здравствени услуги намален за износот на пресметаната партиципација.

Висината на вкупниот договорен надоместок се утврдуваат со Одлука на Управниот одбор на Фондот за период од 01.04.2011 до 31.12.2011 година и Одлука на Управниот одбор на Фондот за период 01.01.2012 до 31.03.2012 година.

Ревидирање на утврдениот надоместок на здравствените установи се врши врз основа на податоци со кои располага Фондот за последните шест месеци.

Со ревидирањето може да се врши прераспределба на средствата од неостварената вкупна вредност на договорениот вид и обем на здравствени услуги, од одредени здравствени установи на здравствени установи кои оствариле поголема вредност од договорениот надоместок.

Ревидирање може да се врши при промена на расположливите средства на Фондот за таа намена.

Цени на здравствени услуги

Член 12

Здравствени услуги во превентивна здравствена заштита, итна медицинска помош со домашно лекување спаѓа спроведување на итна медицинска помош со домашно лекување и превентивна здравствена заштита, дежурна служба, превентивна здравствена заштита (систематски прегледи и вакцинации, превентивна стоматологија, патронажна служба и советувалиците за мајки и деца) од задолжителното здравствено осигурување, се искажуваат преку примарни пакети со утврдени референтни цени.

Здравствените услуги од специјалистичко консултативна здравствена заштита се искажуваат според референтни цени на пакети на завршени здравствени епизоди на лекување и референтни цени на завршени специјалистичко консултативни здравствени услуги.

Пакетите претставуваат групи на збирни здравствени услуги упросечени како најчесто групирани услуги, врз основа на медицина базирана на докази, по упат на избран лекар.

Завршени здравствени услуги се специјалистичко консултативни здравствени услуги кои поради своја специфика не се групирани во пакети на услуги и за кои Фонд има определено референтна цена.

Референтните цени на здравствените услуги во специјалистичко-консултативна здравствена заштита се утврдуваат со Одлука на Управниот одбор на Фондот.

Доколку дојде до промена на Одлуката за утврдување на референтни цени на здравствени услуги за специјалистичко консултативна здравствена заштита, ќе се применуваат референтните цени утврдени со измените и дополнувањата на Одлуката.

Начин на пресметување и плаќање на обезбедени здравствени услуги **Член 13**

Вкупниот надоместок за здравствени услуги на здравствената установа, за периодот за кој се склучува договорот се дели на 12 месечни износи.

Месечниот надоместок од став 1 на овој член на здравствената установа се исплатува во целост до крајот на месецот за претходниот месец.

Договорениот надоместок се состои од: основен надоместок (фиксен дел) и надоместок според остварувањето на вкупната вредност на договорениот вид и обем на здравствени услуги (променлив дел).

Структурата на надоместоците се остварува на следниот начин:

	%
1. Основен надоместок (фиксен дел)	80
2. Надоместок според остварувањето на вкупната вредност на договорениот вид и обем на здравствени услуги (променлив дел)	20

Износот на надоместокот се исплатува доколку здравствената установа го остварила во вкупна вредност договорениот вид и обем на здравствени услуги, но не повеќе од утврдениот месечен надоместок.

Износот на надоместокот според извршувањето на договорениот вид и обем на здравствени услуги во текот договорниот период може да се намалува од променливиот дел на надоместокот

Намалувањето се врши со пресметка на индексот на остварувањето во однос на договорената вредност на вид и обем на здравствени услуги. Намалувањето на променливиот дел се врши по истекот на тримесечје.

Износот на надоместокот според остварување на вкупната вредност на договорениот вид и обем на здравствени услуги, се намалува за износот на помалку остварениот вкупен износ на видот и обемот на здравствени услуги (фактурирани) во однос на утврдените буџетски средства на тримесечје.

Член 14

Фактурите за извршени здравствени услуги до Подрачната служба на Фондот каде што е седиштето на здравствената установа, се доставуваат најдоцна до 10-тиот ден од тековниот месец за претходниот месец.

Здравствената установа доставува во електронска и пишана форма фактура за:

- превентивна здравствена заштита, итна медицинска помош со домашно лекување по пакети со утврдени референтни цени и збирен рекапитулар. Со фактурите се доставува спецификација со извршени здравствени согласно Упатствата за фактурирање на здравствени услуги

-: специјалистичко консултативна здравствена заштита по дејности и збирен рекапитулар

Со фактурите се доставува спецификација и поединечна пресметка за секое осигурено лице со потребна документација согласно упатствата за фактурирање на здравствени услуги во следните случаи:

Доколку износот на средствата што здравствената установа го фактурирала за здравствени услуги на осигурените лица на крајот од годината е поголем или помал од износот на утврдениот вкупен надоместок, здравствената установа и Фондот го отпишуваат побарувањето за разликата помеѓу фактурираниот износ и утврдениот надоместок.

Член 15

Во вкупниот надоместок на здравствената установа се опфатени сите потребни трошоци за лекови, медицински и друг потрошен материјал потребен за целосно извршување на здравствената услуга на осигурените лица.

Обврски на здравствената установа

Член 16

Здравствената установа е должна за вршење на здравствените услуги на осигурените лица да обезбеди лекови според Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот, помошни медицински материјали кои служат за примена на лековите, материјали за вградување (инплантанти), санитетски и други потрошни материјали потребни за целосно завршување на здравствените услуги за одредено заболување согласно медицина базирана на докази.

Доколку здравствената установа не ги обезбеди лековите и медицинските материјали од став 1 на овој член, истата е должна на осигуреното лице да му издаде соодветен доказ (потврда) со која ќе ја потврди фактичката состојба.

Доколку здравствената установа не ги обезбеди лековите и материјалите од став 1 на овој член, а осигурените лица ги набавиле со сопствени средства, договорениот надоместок на здравствената установа ќе биде намален за износот на рефундираните средства.

Член 17

Здравствената установа е должна со средствата добиени по основ на овој договор да врши редовно и навремено плаќање на добавуваните по основ на испорачани лекови од Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот и медицински помагала.

Член 18

Здравствената установа има обврска да обезбеди набавка на лекови од целокупниот асортиман од Листата на лекови, медицински потрошни и други материјали.

Член 19

Здравствената установа се обврзува редовно и согласно законските прописи да ја пресметува и наплатува партиципацијата и да води евиденција за пресметаната и наплатената партиципација од осигурените лица. Доколку здравствената установа наплатила партиципација од осигурените лица спротивно на прописите, износот на средствата што Фондот ги рефундирал на осигурените лица по овој основ ќе биде намален за износот на рефундираните средства.

Член 20

Доколку здравствената установа доставила неистинити и неточни податоци врз база на кои Фондот го утврдил надоместокот, по утврдување на неистинитоста и неточноста на истите, Фондот соодветно ќе го намали договорениот надоместок.

Член 21

Здравствената установа е должна по потпишувањето на овој Договор да воспостави компјутерска евиденција според процедура, форма и содржина на податоците, утврдени со Упатство на Фондот.

Начинот, обемот, содржината и формата на податоците што ќе ги доставува здравствената установа до Фондот се утврдуваат со Упатство од Фондот.

Податоците од став 2 на овој член се доставуваат на трошок на здравствената установа.

Секоја измена на Упатството од став 1 и став 2 на овој член, здравствената установа е должна да ја усогласи во рок од 30 дена од неговиот прием.

Член 22

Други обврски на здравствената установа:

- 1) Да го уплатува придонесот за задолжително здравствено осигурување согласно законските одредби и да води уредна евиденција;
- 2) Да обезбедува квалитетни здравствени услуги на сите осигурените лица без дискриминација;
- 3) Да ја почитува дискрецијата на податоците и информациите во врска со осигурените лица, нивниот дигнитет и интимност;
- 4) Да го извести избраниот лекар на осигуреното лице со медицински извештај за утврдената дијагноза, медицинскиот преглед, испитување, лекувањето и за други прашања кои се однесуваат на здравствената состојба

на осигуреното лице;

- 5) Да пресметува и наплатува партиципација согласно законските прописи и да издава потврда за наплатеното учество (партиципација) и да не наплаќа дополнителни средства од осигурените лица, освен за утврденото учество и да ги применува решенијата за ослободување од партиципација донесено од страна на Фондот;
- 6) Здравствената установа е должна повеќе или неправилно наплатеното учество за пружената здравствена услуга да го врати на осигуреното лице;
- 7) Да планира здравствени услуги во согласност со своите просторни, кадровски и финансиски капацитети со што ќе обезбеди квалитетно и економично работење;
- 8) Да обезбеди рационално трошење на средствата и намалување на непродуктивните трошоци;
- 9) Да обезбеди еднаква распределба на средствата остварени од надоместокот од Фондот по свои организациски единици во зависност од извршените здравствени услуги;
- 10) Да му овозможи на Фондот вршење на финансиска контрола во однос на користење на средствата од утврдениот надоместок од Фондот;
- 11) Да му овозможи на Фондот увид и контрола на целокупната документација;
- 12) Здравствената установа е должна да го запознае осигуреникот со висината на партиципацијата за услугите што согласно Одлуката за партиципација се наплаќаат;
- 13) За одржување и унапредување на квалитетот на здравствената заштита лекарите специјалисти вработени во здравствената установа имаат обврска стручно да се усовршуваат;
- 14) Да ја доставува на увид кадровската евиденција за вработените која се води според законските прописи;
- 15) Здравствената установа е должна да води уредна евиденција за сите набавени материјали и лекови со доказ за набавката и рокот на траење;
- 16) Здравствената установа е должна на видно место да истакне ознака дека има склучено договор со Фондот и да го истакне работното време на сите нејзини ординации согласно прописите за работно време;
- 17) Здравствената установа е должна да води евиденција согласно прописите за водењето на евиденциите во областа на здравството, и други податоци од медицински карактер потребни за анализи, информации за медицинската наука, Министерството за здравство и Фондот за здравствено осигурување на Македонија;
- 18) Да ги доставува сите потребни извештаи, обрасци и информации во пишана и електронска форма во врска со имплементацијата на овој договор;
- 19) Да негува добри деловни односи со Фондот;
- 20) Да ја развива здравствена заштита според потребите на населението;
- 21) Да изготви најмалку два клинички протоколи за најчестата патологија и примена на специфични и скапи лекови во соодветната установа;
- 22) Лекарите специјалисти односно субспецијалисти при издавање на препорака за времена спреченост за работа поради болест и повреда се должни да се придуржуваат кон критериумите за дојагностички постапки и оцена;
- 23) Пружената здравствена услуга да се прикажува со соодветен специјалистички пакет;
- 24) Да не врши групирање во специјалистички пакети заради стекнување на поголеми материјални средства и да дава точни податоци за видот и обемот на услугите;
- 25) Потврдата за здравствена состојба што ја издава лекар за осигурени лица кои привремено престојуваат во земји со кои РМ има склучено меѓународен договор за социјално осигурување, треба да биде потврда за реалната здравствена состојба на осигурените лица.
- 26) Да дава здравствени услуги само за дејности за кои има склучено договор со Фондот
- 27) Здравствената установа редовно од WEB страната на Фондот да го ажурира Списокот на здравствени установи кои имаат склучено договор со Фондот и да ги информира осигурените лица.
- 28) Здравствената установа со потпишување на договорот се обврзува да достави контакт податоци за последно важечки телефон и и-мејл адреса и истите да ги ажурира за време на важење на договорот.

Член 23

На лицата опфатени со склучени меѓудржавни договори за социјално осигурување – странски осигуреници, здравствената установа им обезбедува здравствени услуги врз основа на договорен меѓудржавен двојазичен образец, врз основа на потврда за правата на користење здравствена заштита на странскиот осигуреник и членовите на неговото семејство издадена од соодветната подрачна служба или врз основа на европска картичка за здравствено осигурување (European Health Insurance Card – EHIC), доколку со таа земја Фондот има склучено посебен договор за користење на европска картичка за здравствено осигурување на територија на Република Македонија како и врз основа на сертификат доколку европската картичка е во изработка.

Здравствената установа до соодветната подрачна служба доставува посебна пресметка за пружени здравствени услуги од став 1 на овој член.

Во пресметките, здравствената установа е должни да ги наведат сите здравствени услуги кои се пружени според цените утврдени од Фондот.

Водење на посебни евиденции

Член 24

Здравствената установа се обврзува на посебен образец веднаш, а најдоцна во рок од 10 дена да ја извести Подрачната служба на Фондот за сите случаи кои се последица од: сообраќајна несреќа, несреќа на работа, професионална болест и повреди предизвикани со нанесување на телесни повреди од други лица и ќе ги доставува потребните податоци за покренување на постапка за регрес.

Здравствената установа се обврзува за пружената здравствена заштита во врска со лекувањето како последица на причините наведени во став 1 на овој член, посебно да ги евидентира пресметките (фактурите) за извршените здравствени услуги во здравствената установа и со посебен допис да ги достави до подрачната служба на Фондот.

Доколку здравствената установа за наведените случаи не постапи според одредбите на овој Договор, Фондот ќе го исплати договорениот надоместок намален за висината на лекувањето.

Обврски на Фондот

Член 25

Фондот е обврзан да:

1. врши контрола на примената на одредбите од Законот и подзаконските акти и другите прописи, како и контрола на спроведување на одредбите на овој договор;
2. го плаќа надоместокот за обезбедените здравствени услуги во согласност со овој договор;
3. врши мониторинг и контрола на видот и обемот на договорените здравствени услуги;
4. го проверува решението на Здравствената установа;
5. по потреба врши проверка на критериумите врз основа на кој е склучуван договорот;
6. го следи износот на рефундирани средства на осигурените лица за лекови од Листата на лекови и медицински материјал кои здравствената установа била должна да ги обезбеди и ја намалува висината на надоместокот на здравствената установа за рефундираниот износ;
7. Фондот ја следи пресметаната и наплатената партиципација од страна на здравствената установа;
8. Фондот се обврзува да даде писмено известување (задолжување) за делот од фактурата којшто не е исправен и не се прифаќа.

Контрола

Член 26

Овластени лица за контрола на Фондот согласно Правилникот за овластувања и начин на работа на контролата на Фондот за здравствено осигурување, во здравствената установа вршат контрола на: обезбедени здравствени услуги на осигурените лица, контрола на остварувањето на правата од задолжителното здравствено осигурување на осигурените лица, контрола на евиденцијата на осигурените лица кои го избрале избраниот лекар, контрола на документацијата за пружени здравствени услуги на осигурени лица, почитување на упатствата за медицина базирана на докази на извршените здравствени услуги заради укажување за откриените неправилности до Министерство за здравство и Државен санитарен здравствен инспекторат, критериуми за оценка за привремена спреченост за работа, контрола на економично и рационално користење на средствата од надоместокот, контрола на доставените фактури до Фондот, контрола на примена на одредбите од Законот за здравственото осигурување и подзаконските акти донесени врз основа на тој Закон и другите прописи, контрола на извршените активности за постигнување на определени цели кај избраниот лекар, како и контрола на спроведување на одредбите од овој договор.

Здравствената установа се обврзува во секое време да им овозможи на овластените лица за контрола на Фондот увид и контрола во целокупното свое работење.

Постапката на доставување на приговор по извршена контрола во делот по записник/извештај, целосно е регулирана во Правилникот за овластувања и начин на работа на контролата на Фондот за здравствено осигурување

Член 27

Овластени лица за контрола на Фондот за вршење на мобилна и дежурна контрола во здравствените установи ја утврдуваат фактичката состојба во моментот на контролата, увид и проверка на , медицинска и немедицинска документација, односно контрола на остварувањето на правата од задолжителното здравствено осигурување на осигурениците, контрола на евиденцијата на осигурените лица, контрола на документацијата за пружените здравствени услуги, почитување на упатствата за медицина базирана на докази на извршените здравствени услуги заради укажување за откриените неправилности до МЗ и ДСЗИ, критериуми за оценка за привремена спреченост за работа контрола на примена на одредбите од Законот за здравствено осигурување и подзаконските акти донесени врз основа на тој Закон и другите прописи, контрола на спроведување на одредбите од Договорот. Постапката на доставување на приговор по извршена мобилна и дежурна контрола во делот по записник/извештај, целосно е регулирана во Правилникот за овластувања и начин на работа на контролата на Фондот за здравствено осигурување

Користење на средствата во здравствената установа

Член 28

Со средствата остварени според овој договор, здравствената установа располага самостојно.

Здравствената установа средствата добиени според овој договор треба да ги користи за пружање на здравствени услуги на осигурените лица, односно не смее да ги користи за други цели со кои би предизвикала намалување на обемот и квалитетот на здравствените услуги на осигурените лица.

Средствата остварени од заштеди, здравствената установа може да ги користи за континуирана медицинска едукација и унапредување на дејноста на здравствената установа.

Раскинување на договорот Член 29

Овој Договор може да се раскине спогодбено во писмена форма.

Договорот може да се раскине со писмено известување, со отказан рок од 30 дена од денот на приемот на писменото известување.

Еднострано раскинување на Договорот Член 30

Фондот има право во секое време еднострано да го раскине Договорот со здравствената установа. Договорот се смета дека е раскинат од денот на приемот на доставницата, освен во случаи кога двапати е направен безуспешен обид за достава и тоа:

1. Во случај на стечај или ликвидација на здравствената установа односно доколку и биде изречена мерка забрана за вршење на дејност;
2. Ако здравствената установа континуирано не пружа здравствени услуги според договореното;
3. Ако го оневозможува или отежнува остварувањето на правата од задолжително здравствено осигурување;
4. Ако здравствената установа не овозможи вршење на контрола од страна на Фондот;
5. Ако со работата се нанесе штета на Фондот
6. Ако здравствената установа постапува спротивно од одредбите на овој Договор .
7. Ако не негува добри деловни односи;
8. Доколку не се извршуваат здравствените услуги од член 2 на овој договор;

Во случаите кога е применета договорна казна, а по повторна контрола од член 32 и 33 на овој Договор повторно се утврди повреда на било која одредба од овој Договор.

Член 31

Во случај на еднострано раскинување на Договорот од страна на Фондот согласно одредбите на овој Договор, Фондот не е веќе во обврска да склучи нов Договор со здравствената установа.

Член 32

Договорните страни за одредени повреди на одредбите од овој договор, се согласија за исплата на договорна казна.

Износот на договорната казна, повредите за кои е определена можност за договорна казна како и рокот за исплата на договорна казна се утврдени со овој договор.

Доколку се утврдат повреди за кои е предвидено договорна казна и еднострано раскинување на договорот, се применува едностраното раскинување на Договорот.

Доколку се утврдат повреди од член 33 и 34 од овој Договор, се применува договорната казна од член 33 на овој договор.

Доколку се утврдат повреди од член 35 од овој Договор кој нема да бидат отстранети по изречената опомена во рок од 8 дена се применува договорна казна од член 34 од овој Договор.

Со исполнувањето на договорната казна за одредена повреда, истата важи за утврдени повреди до исполнувањето на договорната казна, а не се однесува за натамошниот период на важењето на договорот.

Со утврдување на договорната казна, здравствената установа се обврзува веднаш да ги отстрани утврдените повреди за кои е составен записникот од член 26 и 27 на овој договор.

Доколку договорната казна не се уплати во утврдениот рок од став 8 на овој член, овој договор еднострано се раскинува од страна на Фондот од денот на доставувањето на известувањето од Фондот. Обврската за договорната казна останува да се наплати по судски пат..

Рокот за исплата на договорната казна изнесува 30 дена од денот на доставувањето на известувањето од Фондот и се врши со уплата на договорната казна на сметката на Фондот.

Доколку здравствената установа стори повреди на договорните одредби во последните три месеци од важењето на договорот склучен за 2010/2011 година, поради постоење на континуитет во работењето со Фондот, со склучување на овој договор Фондот го задржува правото да му изрече договорна казна, во зависност од сторената повреда.

Изрекувањето на договорната казна не ја ослободува здравствената установа од поведување на прекршочни санкции доколку е сторен прекршок според член 84 од Законот за здравствено осигурување

Член 33

Договорна казна во износ од 75.000,00 денари се утврдува за следните повреди

1. Доколку во рок од 20 дена не го извести Фондот за било какви промени (статусни, седиште, проширување, промена на дејноста, измени на бројот на организациони единици и сл.);
2. Ако здравствената установа наплатува на осигурените лица партиципација спротивно на важечките прописи;
3. Доколку придонесот за задолжителното здравствено осигурување редовно, навремено и целосно не се уплатува согласно законските прописи;
4. Доколку здравствената установа нема извршено набавка на компјутерска опрема и интернет поврзување;
5. Доколку здравствената установа во договорениот рок не ги доставува бараните податоци согласно овој договор до Фондот;
6. Доколку здравствената установа на осигуреното лице не му издаде соодветен доказ во случај кога не се обезбедени лекови и материјали;
7. Доколку здравствената установа на посебен образец (Образец С) веднаш, а најдоцна во рок од 10 дена не ја извести Подрачната служба на Фондот за сите случаи кои се последица од: сообраќајна несреќа, несреќа на работа, професионална болест и повреди предизвикани со нанесување на телесни повреди од други лица и да ги доставува потребните податоци за покренување на постапка за регрес;
8. Доколку здравствената установа не ја наплатува партиципацијата согласно законските прописи и не води правилна и уредна евиденција за наплатената партиципација.
9. Доколку здравствената установа фактурира здравствените услуги со цени различни од референтните цени утврдени со Одлука за утврдување на референтни цени на пакети за завршени епизоди на лекување за специјалистичко консултативна здравствена заштита.
10. Доколку здравствената установа намерно ги избира несоодветните специјалистички пакети со повисока вредност со цел да ја зголеми фактурата.

Член 34

Договорна казна во износ од 35.000,00 денари се утврдува за следните повреди:

1. Доколку здравствената установа не води евиденција согласно законските прописи, актите на Фондот и овој Договор;

2. Доколку здравствената установа во договорениот рок не ги доставува бараните податоци до Фондот согласно овој Договор;
3. Доколку здравствената установа не ја почитува дискрецијата на податоците и информациите во врска со осигурените лица, нивниот дигнитет и интимност;
4. Доколку здравствената установа не обезбедува здравствени услуги на сите осигурени лица без дискриминација;
5. Доколку здравствената установа не води уредна евиденција за сите набавени материјали и лекови со доказ за набавката и рокот на употреба;
6. . Ако здравствената установа не води кадровска евиденција.
7. Доколку здравствената установа фактурира здравствените услуги со цени различни од референтните цени утврдени со Одлука за утврдување на референтни цени на пакети за завршени епизоди на лекување за специјалистичко консултативна здравствена заштита.

Пред спроведување на казнените одредби на здравствената установа и се упатува писмена опомена
Член 35

1. На видно место не истакне ознака дека има склучено договор со Фондот и нема истакнато работно време;
2. На видно место не ја истакне Одлуката за висината на учеството на осигурените лица во цената на здравствените услуги и лековите;
3. Доколку постои оправдано писмено незадоволство на осигурениците кои ги користат здравствените услуги;

Судска надлежност
Член 36

За решавање на споровите што ќе настанат од овој договор, надлежен ќе биде Основниот суд Скопје 2 од Скопје.

Влегување во сила на Договорот
Член 37

Овој договор влегува во сила со денот на потпишувањето од двете договорни страни, а ќе се применува 01.04.2011 година заклучно со 31.03.2012. година.

Број на примероци на договорот
Член 38

Овој договор е составен во 4 (два) еднообразни примероци, по два за секоја од договорните страни.

Промена на прописите
Член 39

При промена (измени и дополнувања) на прописите врз основа на кои е склучен овој договор доаѓа до промена на одредбите од Договорот, согласно извршените измени.

Член 40

Се што не е предвидено со одредбите на овој договор, важат одредбите од Законот за облигационите односи.

Преодна одредба Член 41

Со денот на склучувањето на овој договор престануваат обврските и побарувањата од претходните години помеѓу договорните страни.

ПРИЛОЗИ:

План на видот и обемот на здравствените услуги на осигурените лица за 2011 година за специјалистичко-консултативни здравствени услуги;

- План на видот и обемот на ДСГ здравствени услуги на осигурените лица за 2011 година за болничка здравствена заштита;

- План на видот и обемот на здравствените услуги;

- Деловен план

Изготвил: _____

Контролирал: _____

Согласен: _____

Фонд за здравствено осигурување
на Македонија, _____

Директор

М-р Маја Парнарџиева Змејкова

В.Д Директор

М-р Виолета Петровска

Директор
